

Зошто по четиринаесет години хрватските логораши се сетија дека Мирослав Стојановски е токму оној генерал на ЈНА, кој во спорниот момент се наоѓал во Вуковар? Нели можеа да го побараат досега, доколку Стојановски, како што тврдат, е еден од оние кои се одговорни за трагедијата во Вуковар? Секако дека тоа можеле да го направат и порано, пред сè, поради фактот дека Стојановски е постојано вработен во Генералштабот на Армијата на Република Македонија, и не е од вчера поставен за началник на Генералштабот на АРМ!



ГЕНЕРАЛ СТОЈАНОВСКИ ПРЕД ГОЛЕМА НЕИЗВЕСТНОСТ!



■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

ЌЕ ГО ЗАМЕНИ ЛИ ГЕНЕРАЛ СТОЈАНОВСКИ "БРАТ ЛЈУБЕ" ВО Х

Хрватското друштво на логораши од српските концентрациони логори побара да се покрене постапка за обвинение за воени злосторства врз цивили и врз бранителите на Вуковар против началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија, генерал Мирослав Стојановски. Ова барање настана откако македонскиот генерал пред две седмици, при посетата на Република Хрватска, бил препознат од страна на некогашните логораши, кои се сетиле дека пред 14 години тој, како командант на Единицата на воената полиција на некогашната ЈНА, го контролирал предавањето на Митница, односно командувал со воената полиција, источно од Вуковар.

Во писмото кое хрватските

логораши го испратиле до претседателот на Хрватска, Стипе Месиќ, и до премиерот Иво Санадер, се тврди дека Стојановски командувал со воената полиција, која кај месноста Ристичев Салаш заробила десеттина припадници на Втората вуковарска бригада, и дека токму тој го следел влегувањето на припадниците на бригадата од Митница во автобуси, и лично ги спровел до концентрациониот логор во Сремска Митровица.

Хрватските логораши велат дека за сите овие тврдeња поседуваат видеозаписи, од кои многу добро се гледа дека станува збор за македонскиот генерал Мирослав Стојановски кој, меѓу другото, е снимен и како жестоко разговара со еден од логорашите.



ВУКОВАР ПОВТОРНО АКТУЕЛЕН!

Сè ова беше повод хрватските медиуми да ја издигнат посетата на генералот Стојановски на Република Хрватска, на ниво на скандал, при тоа отворено барајќи од министерката за правда, Весна Шкаре-Ожболт, да спроведе детаљна истрага, и истото да го побара од македонската Влада.

Владата на Република Македонија засега се обидува да ја смири топката во име на традиционално добрите односи со Република Хрватска, за разлика од хрватската Влада, која секојдневно е под постојан притисок да поведе постапка до Хашкиот трибунал против македонскиот генерал.

Исходот од овој најнов скандал се очекува да биде познат наскоро, но сепак логично се поставува прашањето зошто токму сега?

Зошто по четиринаесет години хрватските логорашци се сетија дека Мирослав Стојановски е токму оној гене-

тој сторил злосторство!

Дали грижливо избраниот момент за оваа "хајка" против Стојановски е случаен!?

ВЛАДАТА ДОПРВА ЌЕ ЈА ОЦЕНУВА ПОДОБНОСТА НА АДВОКАТИТЕ НА БОШКОСИ!

Одговорот на овие прашања сè уште лебди во воздухот, иако е факт дека отво-

суд да најдат соодветни докази за да го обвинат Бошкоски за случајот "Љуботен" (за кој се наоѓа во Хаг), сепак собирањето докази им оди повеќе од тешко. Оние докази кои во вид сведочења ги добија од страна на неколкумина поранешни припадници на Министерството за внатрешни работи, кои поради страв и тие да не заминат за Хаг, одлучија делумно за случувањата во селото Љуботен да го обвинат Бош-

неговиот адвокатски тим. Имено, адвокатката на македонскиот патриот Љубе Бошкоски, познатата босанска бранителка Едина Решидовиќ, по неколкунеделни неуспешни обиди, конечно успеа да се сретне со македонскиот премиер Владо Бучковски.

Како што дознаваме од адвокатскиот тим на Бошкоски, премиерот Бучковски неколкунеделното одлагање на средбата со Решидовиќ го оправдувал со фактот дека не бил информиран за нејзиното барање за средба и посета на Македонија, при што потенцирал дека во иднина Владата комплетно ќе биде отворена за сите нејзини барања. Всушност, се работи за истите оние барања, кои и останатите адвокати на Бошкоски, се обидуваат да ги добијат веќе неколку седмици, сè со цел што подобро да се изготви одбраната. Но, правните "заврзлаи" или поточно речено ново-старите закони во Република Македонија, досега беа сериозна пречка за собирањето дока-

завен материјал!

Адвокатскиот тим на Бошкоски веќе подолго време од Владата на Република Македонија бара да се отворат архивите во министерствата за внатрешни работи, за одбрана и во Агенцијата за разузнавање, бидејќи во нив можат да се најдат сите потребни документи со кои Бошкоски ќе може да се одбрани пред Хашкиот суд кој, да потсетиме, го товари за делото "Љуботен", односно за командна одговорност во него. Според стариот Закон, министрите за внатрешни работи и за одбрана, Љубомир Михајловски-Џанго и Јован Манасиевски имаа можност врз основа на своја сопствена одлука, без да бараат одобрување од целокупната Влада на Република Македонија, да одобрат пристап до архивите, односно до документите кои го носат печатот на строго доверливо. Но, досега ниту еден од двајцата министри тоа не им го дозволи на адвокатите на Бошкоски, и покрај уредно доставеното барање, за разлика од претставниците на Хашкиот трибунал кои, при под-

БУЧКОВСКИ ВИНАТА ЈА НАЈДЕ ВО НОВИНАРИТЕ!?

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, сè уште нема доволно информации за пред хрватската јавност да го одбрани началникот на Генералштабот на АРМ, Мирослав Стојановски. Очигледно незапознат со вестите, кои секојдневно се објавуваат во хрватските гласила, за наводните злосторства на Стојановски во Вуковар, тој вината ја најде во македонските новинари, порачувајќи им да не се инсистира на нешто што не е приоритет во односите меѓу Македонија и Хрватска. На тој начин, според Бучковски, македонските новинари ќе ги расипеле добрите односи меѓу двете земји.



ПОСТОИ ЛИ ВРСКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ВУКОВАР?

рал на ЈНА, кој во спорниот момент се наоѓал во Вуковар и тоа, според нив, на злосторничката страна?

Нели можеа да го побараат досега, доколку Стојановски, како што тврдат хрватските логорашци, е еден од оние кои се одговорни за трагедијата во Вуковар?

Секако дека тоа можеле да го направат и порано, пред сè, поради фактот дека Стојановски е постојано вработен во Генералштабот на Армијата на Република Македонија, и не е од вчера поставен за началник на Генералштабот на АРМ!

Како Хашкиот трибунал, Европа и САД ѝ дозволиле на Република Македонија, Мирослав Стојановски да го назначи за началник на Генералштабот на АРМ, ако постојат сериозни докази дека

рањето на прашањето за одговорноста на Стојановски во настаните во Вуковар, за јавноста е целосно јасно дека не може да биде случајно! Според наши добро информирани извори, бранувањето на старата афера "Вуковар", неспорно е врзана за случувањата со поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски и неговото судење во Хашкиот трибунал, кое неофицијално е закажано за април.

Имено, како што дознаваме, во последниот период, и покрај жестоките напори на обвинителите од Хашкиот

коски, за Хаг се чинат недоволни! Пред сè, поради фактот дека сите досегашни документи за овој настан говорат дека апсолутна вина кај Бошкоски нема, додека командната одговорност, за која всушност и ќе му судат на "брат Љубе", стои на климави нозе. Самото обвинение може лесно да падне, бидејќи се темели на недоволни докази од кои може единствено да се забележи политичката боја на случајот.

Дека полека но сигурно нештата се движат во полза на Бошкоски говорат и неодамнешните активности на

КИ АГ!?



БОШКОСКИ НАСКОРО НА СЛОБОДА?

готовката на обвинението против Бошкоски, од двете македонски министерства успеја да ги добијат сите потребни документи.

За да се поправи оваа грешка, односно на адвокатите на ексминистерот Бошкоски да им се овозможи увид во документите со строго-доверлив карактер, со одлука на Владата, а според НАТО стандардите, формирана е т.н. Дирекција за класифицирање на документи, која всушност треба да им го издаде потребниот документ за работа на адвокатите. Парадоксот во работата на оваа Дирекција која, според наши неофицијални информации, е формирана многу поодмна, е всушност тоа што таа, меѓу другото, треба да ја оценува и подобноста на адвокатите кои работат со Хашкиот трибунал, во случајов работата на адвокатите на Бошкоски - Гоџо, Дуковски, Јанакиевски, па дури и на босанската адвокатка Решидовиќ!

За неа, пак, како странски државјанин, како што неофицијално дознаваме, од македонска страна било побарано најнапред да си обезбеди сертификат за работа од нејзината матична држава, односно од Босна и Херцеговина, а тој потоа да биде проверен од страна на македонската Дирекција за класификација на документи.

За адвокатите на Бошкоски, прегледот на нивната "подобност" не е спорен, тие се согласуваат со сè само што поскоро да добијат сертификат, кој ќе им овозможи влез во правливите архиви каде, како што велат, се крие вистината за "Љуботен", односно вистината за Љубе Бошкоски.

Барањата на адвокатите на Бошкоски за добивање на овој сертификат веќе се поднесени до Дирекцијата за класификација на документите, но од таму сè уште нема одговор, иако се приближува денот кога ќе почне судењето на Бошкоски во Хашкиот трибунал.

ПОРАНЕШНАТА ВЛАДА ЌЕ СВЕДОЧИ ВО КОРИСТ НА ЕКСМИНИСТЕРОТ!?

Адвокатскиот тим на "брат Љубе", како што приближува терминот за почнување на судењето, сè пожестокото работи на собирањето соод-

бивањето на овие документи, адвокатскиот тим на Бошкоски очекува и други за нив битни сведоци, кои сè уште работат во Министерството за внатрешни работи, да бидат ослободени од одговорноста од чување тајна, а кои можат битно да помогнат во одбраната на Бошкоски.

Доколку се направи сè

СТОЈАНОВСКИ: НЕ ПОДНЕСУВАМ ОСТАВКА!

Началникот на Генералштабот на АРМ, Мирослав Стојановски, изјави дека нема намера да поднесе оставка, по поведената истрага во Хрватска за негово учество во наводни воени злосторства сторени во Вуковар во 1991 година. Стојановски потенцира дека тоа нема да го стори, бидејќи не ги прекршил принципите на професионалната етика.

За овој мега скандал, за кој секојдневно пишуваат хрватските медиуми, премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, истакна дека ќе побара дополнителни информации од Република Хрватска, и со внимание ќе следи што ќе се случува во наредните 30 дена.

ветни докази, кои пред хашките судии треба да ја докажат неговата невиност. Токму затоа, како што дознаваме, при последната посета на Македонија, адвокатката Решидовиќ остварила серија средби со лица, кои во периодот кога се случи "Љуботен" биле на значајни функции во државата. Почнувајќи, како што дознаваме, од тогашниот претседател на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов, потоа со поранешниот премиер Љубчо Георгиевски, како и со неколкумина министри од тогашната Влада, во која министер беше и Љубе Бошкоски. Сите тие, како што неофицијално дознаваме, вети дека доколку тоа биде побарано од нив, подготвени се да се појават во Хаг, како сведоци во одбраната на Бошкоски.

Но, пред тоа треба да се обезбеди целосен влез во архивите на МВР, АРМ и на Агенцијата за разузнавање. По нивното добивање, кое треба да се случи што поскоро, заеднички сите документи, како што посочува нашиот извор, ќе бидат целосно разгледани и коментирани, по што ќе се докаже дека поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски ништо не правел на своја рака, туку за секоја негова одлука постоела одлука на Владата на Република Македонија. Паралелно со до-

тоа, велат нашите извори, голема е веројатноста Бошкоски да се најде на слобода, но останува отворено прашањето кој ќе го замени во Хаг, ако се знае дека македонски Албанец нема шанси да биде обвинет од Хашкиот трибунал!?

Дали тоа можеби ќе биде генералот Стојановски, кој иако не учествуваше во воениот конфликт во Македонија во 2001 година, сепак се обвинува за сторено злосторство случено на територија на туѓа држава?

Веројатноста Стојановски, како што посочуваат нашите извори, се разбира, доколку Владата на Република Македонија не преземе мерки за негова заштита, да биде обвинет е голема. Барем ако се суди според тврдењата на Република Хрватска, односно според хрватските логораши, кои велат дека поседуваат значителни докази против генерал Стојановски. Ако на сè тоа се додаде и еуфоријата во Хрватска за "ловење" на Стојановски, која од ден на ден добива сè поголем интензитет, шансите Македонија да му даде уште една жртва на Хаг се навистина големи. Иронијата да биде уште поголема е во тоа што и за оваа евентуална жртва, повторно е во прашање Република Хрватска, исто како и за Љубе Бошкоски, од каде што всушност тој и замина за Хашкиот трибунал.